

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**



# **АНКЕТА ЗА КРЕДИТНАТА АКТИВНОСТ ПО ГРУПИ БАНКИ**

---

ТРЕТ КВАРТАЛ, 2015 ГОДИНА

октомври, 2015 година

## **Резиме на резултатите од Анкетата за кредитната активност по групи банки<sup>1,2</sup>**

### **Големи банки**

#### **Кредити на претпријатијата**

- Кредитна политика: натамошно нето-олеснување на вкупните услови за одобрување корпоративни кредити, но засилено во споредба со претходниот квартал.
- Кредитна побарувачка: зголемување на побарувачката на корпоративните кредити на нето-основа, со речиси ист интензитет како во претходната анкета.
- Очекувања за четвртиот квартал на 2015 година: натамошно олеснување на кредитните услови и зголемување на побарувачката на корпоративните кредити на нето-основа, со слична динамика како и во претходната анкета.

#### **Кредити на населението**

- Кредитна политика: послабо нето-олеснување на кредитните услови за одобрување станбени и потрошувачки кредити во однос на претходната анкета, при натамошна непроменетост на кредитните услови на останатите кредити.
- Кредитна побарувачка: посилно нето-зголемување на побарувачката на вкупните кредити во однос на претходната анкета, пред сè под влијание на силното нето-зголемување на побарувачката на потрошувачки кредити.
- Очекувања за четвртиот квартал на 2015 година: мало нето-олеснување на вкупните кредитни услови наспроти минималното нето-заострување од минатата анкета, при иста динамика на очекувањата за нето-зголемување на побарувачката на кредити.

### **Средни банки**

#### **Кредити на претпријатијата**

- Кредитна политика: понатамошно благо нето-олеснување на вкупните кредитни услови за одобрување корпоративни кредити.
- Кредитна побарувачка: натамошно умерено нето-зголемување на побарувачката за сите типови корпоративни кредити со исклучок на долгорочните кредити, каде што се забележува благо намалување на побарувачката на нето-основа.

---

<sup>1</sup> Методологијата на Анкетата за кредитната активност по групи банки е претставена во посебен прилог којшто може да се најде на следнава врска: [Методологија на анкетата за кредитната активност](#).

<sup>2</sup> Временска серија од податоците на Анкетата за кредитната активност по групи банки може да се најдат на следнава врска: [Временска серија по групи банки](#).

- Очекувања за четвртиот квартал на 2015 година: иста динамика на нето-олеснувањето на кредитните услови, при малку посилно нето-зголемување на побарувачката на корпоративни кредити, во споредба со очекувањата во претходната анкета.

### **Кредити на населението**

- Кредитна политика: умерено олеснување на кредитните услови на нето-основа коешто првенствено произлегува од посилното нето-олеснување на условите за одобрување станбени кредити. Кај потрошувачките кредити се забележува минимално нето-олеснување на кредитните услови, што доаѓа по позначителното нето-олеснување забележано во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: натамошно нето-зголемување на вкупната побарувачка на кредити, што во најголем дел произлегува од зголемената побарувачка за потрошувачки кредити.
- Очекувања за четвртиот квартал на 2015 година: ист интензитет на нето-олеснување на кредитните услови, при посилно нето-зголемување на побарувачката за сите типови кредити, во споредба со очекувањата во претходната анкета.

### **Мали банки**

#### **Кредити на претпријатијата**

- Кредитна политика: задржување на оценките за непроменетост на кредитните услови за одобрување корпоративни кредити, трета анкета по ред.
- Кредитна побарувачка: нето-намалување на вкупната побарувачка на корпоративни кредити, но послабо во споредба со оценките од претходната анкета.
- Очекувања за четвртиот квартал на 2015 година: непроменетост на кредитните услови за сите типови корпоративни кредити, наспроти постојаното нето-олеснување во претходните анкети, присутно од последниот квартал на 2013 година, при ист интензитет на зголемување на побарувачката на нето-основа.

### **Кредити на населението**

- Кредитна политика: натамошно нето-олеснување на кредитните услови, со иста динамика како и во претходната анкета.
- Кредитна побарувачка: натамошно зголемување на побарувачката на кредити на нето-основа, со слична динамика како и во претходниот период.
- Очекувања за четвртиот квартал на 2015 година: умерено посилно нето-олеснување на кредитните услови во споредба со очекувањата во претходната анкета, при иста динамика на растот на нето-побарувачката на кредити.